


Скала за процена на симптомите

Ве молиме користите го овој образец за да нè кажете за симптомите што ви пречат, ве загрижуваат или ви прават проблеми. Овие информации ќе нè помогнат да ги задоволиме вашите потреби.



1. Во првиот ред запишете го датумот или денот.
2. На горната скала изберете број од 0 до 10 што покажува колку нешто ви пречи, ве загрижува или ви прави проблеми.
3. Во празните коцки на дното на листов може да додадете други симптоми.

Ден или датум									
Тешкотии со дишењето									
Проблеми со апетитот									
Ми се лоши									
Проблеми со одењето по голема нужда									
Проблеми со дишењето									
Измореност									
Болки									
Друго									